

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 7

Среда , 28 јуни 2017 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
98. Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места во ЈП „Паркиралишта Струмица“ - Струмица за 2018 година	2	104. Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места во ЈП „Струмица-гас“ - Струмица за 2017 година	6
99. Одлука за утврдување на работното време во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица	3	105. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година	7
100. Одлука за давање согласност за формирање на паралеки со помал број на ученици во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле	3	106. Решение за разрешување и избор на член во Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања	8
101. Одлука за формирање на Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Струмица ..	4	107. Решение за констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Струмица	9
102. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1182/1 и мал дел од КП бр. 1190/2 КО Градско Балдовци	5	108. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Паркиралишта - Струмица“ за 2017 година	9
103. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7744 КО Струмица.....	6	109. Заклучок за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на плоштад „Гоце Делчев“ Струмица	10

110. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта - Струмица“, за периодот од 01.01. до 31.03.2017 год.	10	112. Заклучок за давање согласност на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2016 година	11
111. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улици во град Струмица, како и локалните патишта во општина Струмица за 2016/2017 година во зимски услови	11		

ЈП „Паркиралишта-Струмица“ – Струмица:

- 113.** Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на плоштад „Гоце Делчев“ Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за пополнување на работни
места во ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица за 2018 година

Се објавува Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места во ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4153/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
 Костадин Костадинов с.р.

98-

Врз основа на член 37-с став 3 од
Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член
20 од Статутот на општина Струмица

**112. Заклучок за давање согласност на
Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“
Струмица за 2016 година**

11

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

О д л у к а
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување
на работни места во ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за 2018 година

Член 1

Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2018 година на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица број 04-249/1 од 24.03.2017 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4153/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Йосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
на работното време во ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување на работното време во ЈОУДГ

„Детска Радост“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4154/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

99.

Врз основа на член 67 став 6 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

**Одлука
за утврдување на работното време во
ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува почетокот и завршетокот на работното време во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица.

Член 2

Почетокот на работното време е во 05:30 часот, а завршетокот на работното време е во 17:30 часот, секој работен ден од понеделник до петок.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4154/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ Дабилье

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ Дабилье, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4155/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

100.

Врз основа на член 41 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

**Одлука
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
Општинското основно училиште „Св.
Кирил и Методиј“ Дабилье**

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици од 24 за учебната 2017/2018 година од I до IX одделение во Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ Дабилье.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на позитивно мислење од Министерството за образование и наука.

Бр. 08-4155/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Член 2

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Одлуката за формирање
на Општински совет за превенција на
детско престапништво на Општина
Струмица**

Се објавува Одлуката за формирање на Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4156/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. **ГРАДОНАЧАЛНИК**
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

101.

Врз основа на член 158 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

**Одлука
за формирање на Општински совет за
превенција на детско престапништво на
Општина Струмица**

Член 1

Се формира Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Струмица, за следење на состојбите, покренување иницијативи за нивното подобрување и развивање на програми за вклучување на локалната заедница во превенција на детското престапништво и третманот на деца сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци.

Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Струмица го сочинуваат 15 членови.

Членови на општинскиот совет се претставници од:

- Подрачната единица на Министерството за внатрешни работи - 1 претставник,
- Подрачната единица на Министерството за труд и социјална политика - 1 претставник,
- Регионалниот центар за социјална работа - 1 претставник,
- Советот на родители за основните училишта - 1 претставник,
- Советот на родители за средните училишта - 1 претставник,
- Унијата на средношколци - 1 претставник,
- Адвокатската комора на Република Македонија - 1 претставник,
- Здруженија - 1 претставник,
- Фондации - 1 претставник,
- Јавниот обвинител кој работи во областа на детската деликвенција - 1 претставник,
- Судија за деца од судовите од општа надлежност или судија кој ќе го определи претседателот на судот - 1 претставник,
- Советот на општина Струмица - 3 претставници, и
- Општинската администрација - 1 претставник.

Членовите се именуваат за време од пет години, со право на повторен избор.

Член 3

Со Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Струмица претседава претседател избран од редовите на членовите, со мандат од две години, со право на повторен избор.

Член 4

Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Струмица донесува:

- годишна програма за својата работа што ја усвојува Советот на општина Струмица, и
- деловник за својата работа.

За својата работа Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Струмица најмалку еднаш годишно го известува Советот на општина Струмица и Државниот совет за превенција на детско престапништво.

Член 5

Се задолжува администрацијата на Општина Струмица да ги извести институциите од член 2 на оваа Одлука за да достават свои претставници за членови до Советот на општина Струмица.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4156/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1182/1 и мал дел од КП бр. 1190/2 КО Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1182/1 и мал дел од КП бр. 1190/2 КО Градско Балдовци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4157/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

102.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од

Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1182/1 и мал
дел од КП бр. 1190/2 КО Градско
Балдовци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1182/1 и мал дел од КП бр. 1190/2 КО Градско Балдовци, во сопственост на Ленче Андонова.

Објектот на КП бр. 1182/1 и мал дел од КП бр. 1190/2 КО Градско Балдовци, согласно УПС на село Градско Балдовци, се наоѓа надвор од планскиот опфат, на земјиште сопственост на Ленче Андонова.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4157/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
**за објавување на Одлуката за утврдување
 потреба од донесување на урбанистичко -
 планска документација за проширување
 на плански опфат за КП бр. 7744 КО
 Струмица**

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7744 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4158/2 Вршител на должност
 28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
 С т р у м и ц а на општина Струмица
 Костадин Костадинов с.р.

103.
 Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

О д л у к а
**за утврдување потреба од донесување
 на урбанистичко - планска
 документација за проширување на
 плански опфат за КП бр. 7744 КО
 Струмица**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7744 КО Струмица, во сопственост на Благој Бандулов.

Објектот на КП бр. 7744 КО Струмица, согласно ГУП на град Струмица, се наоѓа надвор од планскиот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија - корисник ЈПКД „Комуналец“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4158/1 Совет на општина Струмица
 23.06.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Одлуката за давање
 согласност за обезбедени финансиски
 средства за пополнување на работни
 места во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица
 за 2017 година

Се објавува Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2017 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4159/2 Вршител на должност
 28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
 С т р у м и ц а на општина Струмица
 Костадин Костадинов с.р.

104.

Врз основа на член 37-с став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2017 година

Член 1

Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2017 година на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица број 01-434/1 од 30.12.2016 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4159/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година

Во глава

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден број 35 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
36	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за Блок 8 (КП бр. 108/2 КО Струмица)	Самофинансирање

Во глава

V. Детални урбанистички планови за една парцела, во табелата по реден број 15 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
16	КП бр. 7317/3 КО Струмица	Самофинансирање
17	КП бр. 7317/4 КО Струмица	Самофинансирање

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4160/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

105.

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

П р о г р а м а
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за
2017 година

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 21/16), се врши следното дополнување:

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4160/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за разрешување и избор на член во Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања

Се објавува Решението за разрешување и избор на член во Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4161/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

.....

106.

Врз основа на член 20 став 1 точка 39, член 25 став 1 алинеја 1 и член 27 став 1 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

Решение
за разрешување и избор на член во Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања

1. Од функцијата член во Комисијата за мандатни прашања, избори и

именувања, се разрешува Костадин Костадинов.

2. За член во Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, се избира членот на Советот:

- Фатмаѓул Хаци

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4161/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Струмица

Се објавува Решението за констатирање престанок на мандат на член на Советот на општина Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4162/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

.....

107.

Врз основа на член 46 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

**Решение
за констатирање престанок на мандат
на член на Советот на општина
Струмица**

1. Се констатира престанок на мандатот на членот на Советот на општина Струмица - Никола Пандев, сметано од 23.06.2017 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4162/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените
во ЈП „Паркиралишта Струмица“ за 2017
година**

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Паркиралишта Струмица“ за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4163/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

.....

108.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

**Заклучок
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите
на вработените во ЈП „Паркиралишта
Струмица“ за 2017 година**

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Паркиралишта Струмица“ за 2017 година, бр. 02-446/6 од 15.06.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4163/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Одлуката за дополнување
на Одлуката за утврдување на висината
на цените за услугата паркирање во
подземниот паркинг на Плоштад „Гоце
Делчев“**

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за дополнување

на Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4164/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.....

109.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за
дополнување на Одлуката за
утврдување на висината на цените за
услугата паркирање во подземниот
паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“

1. Се дава согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“, бр. 02-446/4 од 15.06.2017 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4164/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2017 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4165/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.....

110.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за периодот од
01.01. до 31.03.2017 година

- Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица за периодот 01.01. до 31.03.2017 година, усвоен од

Управниот одбор со Одлука бр. 02-401/2 од 01.06.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4165/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улици во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2016/2017 година во зимски услови

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улици во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2016/2017 година во зимски услови, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4166/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

.....

111.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.04.2016 година, донесе

З а к л у ч о к за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улици во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2016/2017 година во зимски услови

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за одржување на улици во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2016/2017 година во зимски услови.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4166/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2016 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2016 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 23.06.2017 година.

Бр.09-4167/2 Вршител на должност
28.06.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

112.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“

бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 23.06.2017 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишната
сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за 2016 година

1. Се дава согласност на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2016 година, усвоена од Управниот одбор со Одлука бр. 05-1315/4 од 13.03.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4167/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

113.

Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,138/14 и 25/15) и член 25 од Статутот на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица, а во врска со Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на плоштад „Гоце Делчев“, Управниот одбор на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица на седница одржана на ден 15.06.2017 година донесе:

Одлука
за дополнување на Одлуката за
утврдување на висината на цените за
услугата паркирање во подземниот
паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“
Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се врши дополнување на Одлуката за утврдување на висината на цените за услугата паркирање во подземниот паркинг на Плоштад „Гоце Делчев“ во Струмица со бр.02-355/3 од 05.06.2015 година, во член 1 став (1) по алинеја (5):

„Годишна претплата13.500,00 денари“, се додава две нови алинеји (6) и (7), кои гласат:

- Месечна резервација.....3.000,00 ден.
- Годишна резервација.....30.000,00 ден.”

Член 2

Оваа Одлука да се достави до Советот на Општина Струмица за давање согласност.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила по добивањето согласност од страна на Советот на Општина Струмица.

Бр. 02-446/4 Претседател
15.06.2017г. на Управниот одбор на
ЈП „Паркиралишта-Струмица“
Горѓи Стојков с.р.